



Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон: 02/3255-689
<http://bjn.gov.mk>

ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: **10/2015**

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје**

I.1.2) Адреса: **ул. „Орце Николов“ бр.138 Скопје**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса: **www.adsdp.mk**

I.1.5) Лице за контакт: **Лидија Мицева** Адреса на е-пошта: **lidija.miceva@adsdp.mk**
Телефон/Факс: **02633-813**

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:

На горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 4 став 1 алинеја б) од Законот-Домување, градежништво и транспорт

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Градежни работи за изградба на објект Државни институции ГП 7.1.1 ДУП Централно градско подрачје на Град Скопје-Мал Ринг во Скопје.

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: **431.200.000,00 ден.**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Работи - Изведување**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

ГП 7.1.1 ДУП Централно градско подрачје на Град Скопје-Мал Ринг во Скопје

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Количините на работи се дефинирани како изведба на градежни, градежно занатски, занатски, инсталатерски и други работи за изградба на објект Државни институции ГП 7.1.1 ДУП Централно градско подрачје на Град Скопје-Мал Ринг во Скопје утврдени во предмерот за тендерска документација, изработен од Проектантот „Архитектоника“ ДООЕЛ Скопје.

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9) Рамковна спогодба: **Не**

II.10) Дозволено е поднесување на алтернативни понуди: **Не**

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 24

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: **Отворена постапка**

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: **Не**

III.3) Критериум за доделување на договор за јавна набавка: **Најниска цена**

III.4) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со користење на електронски средства? **Не**

III.5) Дали ќе се користи електронска аукција? **Да**

Дополнителни информации во врска со електронската аукција:

Предмет на електронската аукција: е вкупна цена.

-Минимални разлики кои се дозволени во процесот на негативно надавање е 1% од вредноста на почетната цена (која претставува најниска цена од поднесените прифатливи понуди) предмет на надавање.

-Максимални разлики кои се дозволени во процесот на негативно надавање е 5% од вредноста на почетната цена (која претставува најниска цена од поднесените прифатливи понуди) предмет на надавање.

-Електронската аукција ќе се одвива во еден круг со времетраење од 1 (еден) час со можност да се изврши автоматско продолжување на времето на негативно надавање за дополнителни 3 минути, доколку во последните три минути од времето предвидено за негативно надавање се достави нова цена

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Изјава за независна понуда: **Да**

IV.1.2) Гаранција на понудата: **Да [3,00%]**

IV.1.3) Изјава за сериозност: **Не**

IV.1.4) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: **Да [10,00%]**

IV.1.5) Авансно плаќање: **Не**

IV.1.6) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): **Не**

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:

- изјава на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење на пари
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2)Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор:

-Документ за регистрирана дејност

Потребна е регистрирана дејност поврзана со предметот на набавката - градежништво и Лиценца А за изведувач, за изведување на градби од прва категорија, согласно Законот за градење.

IV.2.3)Економска и финансиска состојба на економскиот оператор:

Потребни документи за докажување на економската состојба на економскиот оператор:

- Извештај за билансот на состојба заверен од надлежен орган, односно ревидиран биланс на состојба, или извадоци од извештајот за билансот на состојбата во случаи кога објавување на билансот на состојба е пропишано со закон на земјата каде што економскиот оператор е регистриран, за последните три години - 2012, 2013 и 2014 година.

- Извод од целокупниот промет на претпријатието (податок од билансот на успех издаден од надлежен орган, односно ревидиран биланс на успех) за последните три години - 2012, 2013 и 2014 година и онаму каде што е соодветно, од прометот во областа која се покрива со договорот за јавна набавка и тоа најмногу за последните финансиски години за кои се расположиви ваквите информации во зависност од датумот на кој претпријатието е основано или започнало со работа и во зависност од достапноста на таквите информации

Минимум критериуми за утврдување на економската и финансиската состојба на економскиот оператор:

- Минимален вкупен приход на средства за последните три години во износ од 700.000.000,00 денари во областа на градежништвото.

IV.2.4)Техничка или професионална способност на економскиот оператор:

Потребни документи за докажување на техничката или професионалната способност на економскиот оператор:

- Листа на работи - изградени објекти од прва и/или втора категорија - високоградба кои се извршени во последните 5 години со наведени: категорија, катност, изградена нето површина, вредност, време на градење, локација на изведување и инвеститор;
- Договори (минимум пет) за изведба на објекти од прва и/или втора категорија – високоградба, од листата, реализирани во последните 5 години, со вкупна изградена нето површина од минимум 20.000,00 m² (договорите треба да се однесуваат на целосно изведени објекти, не за изведба на посебни фази на одреден објект), од кои најмалку еден договор да е со вредност не помала од 350.000.000,00 денари.
- Потврди/препораки (минимум пет) за квалитетно и навремено извршени работи на градби од прва и/или втора категорија – високоградба, во последните 5 години, издадени од страна на поранешни инвеститори за доставените договори;
- Изјава за ангажирање на моментални договори во земјата и странство со вредност и рок на завршување;
- Изјава на економскиот оператор за просечен годишен број на вработени и за бројот на техничкиот кадар во последните три години;
- Листинг издаден од Агенција за вработување за вработени лица квалификувани за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка (градежништво), во моментот на поднесување на понудата;
- Изјава на економскиот оператор за минимум бараниот стручен кадар кој ќе биде ангажиран за реализација на предметот на набавката, наведени со име и презиме, и за истите да се достави: Образец М1/М2 за стручниот кадар кој ќе биде ангажиран за реализација на предметот на набавката и

Референта листа на изведени објекти (со време и место на изведување) во последните две години на стручниот кадар кој ќе биде ангажиран за реализација на предметот на набавката.

Овластување А за изведба за стручниот кадар кој ќе биде ангажиран за реализација на предметот на набавката.

Диплома за завршен конструктивен смер на дипломираните градежни инженери.

- Изјава за сопствена механизација и техничката опрема која економскиот оператор ја има на располагање за изведување, со список на предложената градежна механизација и опрема и доказ за сопственост (фактура за купопродажба, копија од сообраќајна дозвола и слично) за реализација на предметот на набавката.
- Изјава за елементите од договорот кој економскиот оператор има намера да ги отстапи на подизведувач/и и податоци за истите (фирма, седиште, единствен даночен број и др.) кои ги исполнуваат условите за извршување на работите, пропишани со Законот за градење.
- Изјава заверена на Нотар дека до колку му биде доделен договорот за јавна набавка, објектот до фаза карабина, ќе биде изведен од страна на понудувачот (без отстапување на подизведувачи).

Минимум критериуми за утврдување на техничката и професионалната состојба на економскиот оператор:

-Минимум 5 (пет) реализирани договори за градба на објекти од прва и/или втора категорија – високоградба, во последните 5 години, од листата, со вкупна изградена нето површина од минимум 20.000,00 m², при што најмалку еден од договорите да е со вредност не помала од 350.000.000,00 денари.

-Минимум 5 (пет) потврди (препораки) за квалитетно и навремено извршени работи, на градби од прва и/или втора категорија – високоградба, во последните 5 години, издадени од страна на поранешни инвеститори за доставените договори.

-Минимум стручен кадар кој ќе биде ангажиран за реализација на предметот на набавката, наведени со име и презиме, и тоа:

3 (три) дипломирани инженери архитекти кои поседуваат Овластување А за изведба

3 (три) дипломирани градежни инженери кои поседуваат Овластување А за изведба, од кои 2 (два) дипломирани градежни инженери – конструктивна насока

3 (три) дипломирани машински инженери кои поседуваат Овластување А за изведба

3 (три) дипломирани електро инженери кои поседуваат Овластување А за изведба

-Минимум 80 (осумдесет) вработени во моментот на поднесување на понудата, квалификувани за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка (градежништво).

-Минимум сопствена механизација и опрема со која располага економскиот оператор:

1 (еден) кран со стрела поголема од 4 m

2 (два) багери со снага поголема од 100 kW

5 (пет) камиони со носивост поголема од 15 t

-Минимум објектот до фаза карабина потребно е да биде изведен од страна на понудувачот (не смее да биде изведен од подизведувач).

IV.2.5) Стандарди за системи за квалитет:

IV.2.6) Стандарди за управување со животна средина:

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи:

V.2) Услови за доставување на понудите или пријавите за учество

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до : 27.07.2015 во 10.00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 21-07-2015 15:30

V.3)Период на важност на понудата: **150 денови**

V.4)Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите и на следното место:

27.07.2015 во 10.00 часот Место: Скопје

V.5)Дополнителни информации

Увид во техничката документација:- во Сектор градба и уредување на градежно земјиште кај лицето Ленче Стојановска д.и.а. барака бр.3; тел. за контакт 071 317 150.

V.6)Датум на објава: **10-06-2015**

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР